

Локалните акционни групи (ЛАГ) и климатските промени




Столе Георгиев,
Координатор на
тематска група ЛИДЕР при МРР

Територија / рурална област



Стратегија



Партнерство / ЛАГ



Вмрежување




Иновативност



Соработка



Интегративност и мултисекторски политики



Законска рамка

- Закон за земјоделството и руралниот развој
- Правилник за поблиските услови за запишување во регистарот на ЛАГ-ови
- Правилник за содржината и методологијата на потготовување на стратегии за локален развој на рурални средини
- Список на рурални подрачија во Македонија

Поттикнување на локален развој на рурални средини (член 87)

Поттикнување на локален развој на рурални средини се спроведува преку мерките наменети за поддршка на:

- Реализација на стратегии за локален развој на рурални средини кои предвидуваат спроведување на мерки согласно со овој закон,
- Реализација на стратегии за рурален развој на единиците на локална самоуправа со седиште во рурална средина и
- Работата на локалната акциона група (во натамошниот текст: ЛАГ) за развој на руралните средини и за вклучување на жителите на територијата на ЛАГ за развој на руралните средини.

Стратегии за локален развој на рурални средини (член 88)

(1) Стратегии за локален развој на рурални средини кои се предмет на поддршка мора да ги исполнат најмалку следниве услови:

- да е изготвена од страна на ЛАГ за развој на руралните средини,
- да содржат мерки и начин на нивно спроведување согласно со овој закон и
- да е одобрена од Министерството.

(2) Содржината и методологијата за подготовка на стратегиите од ставот (1) на овој член, како и начинот за нивно одобрување ги пропишува министерот.

Локална акциона група (член 89)

- Локална акциона група за развој на руралните подрачја се основа како трговско друштво, задруга или здружение на граѓани или фондација основана за една територијална целина на една или повеќе рурални средини каде живеат **не помалку** од 5.000 жители **и не повеќе** од 100.000 жители.
- Локална акциона група за развој на руралните подрачја се основа по пат на:
 - Здружување на **две или повеќе општини** кои се дефинирани како рурални средини и катастарски граничат меѓусебе и
 - **јавно-приватно партнерство** меѓу општините, физички и правни лица или здруженија на граѓани со седиште на подрачјето на општините.

Локална акциона група (член 89)

- Еден субјект **не може да биде член на повеќе од еден ЛАГ** освен во случај на субјекти кои имаат, согласно со закон со кој се основани, регистрирани подружници со седиште на територијата за која е формирана ЛАГ.
- Здруженија на граѓани за заштита на животната средина, земјоделските производители, младите и жените во руралните средини **мора да се застапени со најмалку 50%** во ЛАГ за развој на руралните средини.
- Статус на ЛАГ се добива со запишување во евиденцијата на ЛАГ која се води во Министерството.

ОФИЦИЈАЛЕН РЕГИСТАР НА ЛАГ-ОВИ ВО МАКЕДОНИЈА

13



1. АБЕР 2015
2. АГРОЛИДЕР
3. БЕЛАСИЦА-ОГРАЖДЕН
4. БОЈМИЈА
5. БРЕГАЛНИЦА
6. ВАРДАР-ЛИДЕР
7. МАЛЕШ-ПИЈАНЕЦ
8. ПЕЛАГОНИЈА
9. ПЛАЧКОВИЦА
10. ПОЛОГ-ЦЕНТАР-ВРАПЧИШТЕ
11. ОСОГОВСКИ ЛИЦЕС
12. СКАРДУС
13. ТИКВЕШКА ВИНСКА ДОЛИНА

локална акциона група
ПЛАЧКОВИЦА

Микро-регион на територијата на општините
Карбинци, Конче, Радовиш и Штип



ЗА НАС

ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА

Организација (здружение) основана во февруари 2018 година од 19 правни субјекти (4 општини, 11 граѓански организации и 4 трговски друштва) согласно принципите на ЛИДЕР пристапот има своја:

- Дефинирана територија
- Стратегија
- Структура
- Упишан во регистарот на ЛАГ-ви при МЗШВ од 2018 година
- Членка на Мрежата за Рурален Развој

Здружение за рурален развој
локална акциона група
ПЛАЧКОВИЦА, с. Конче



Municipality of Vinitsa

Radovich

Municipality of Konche

Плачковица

Municipality of Karbintsi


Лакавица

Municipality of Shtip



ПЛАЧКОВИЦА

ЛОКАЛНА АКЦИСКА ГРУПА



- рурална заедница (село)
- раселена рурална заедница (село)
- општинско седиште
- атар
- општинска граница
- урбана заедница (град)



ПОВРШИНА



1641,5
km²

НАСЕЛЕНИЕ



околу
40.000

НАСЕЛЕНИ МЕСТА



88

ПРИРОДА И ЖИВОТНА СРЕДИНА

Планина Плачковица



Сливно подрачје на река Струмица




Радовишка река




Ораовичка река

Сливно подрачје на река Брегалница




Река Ломија



Градечка река


Хидрографија



Река Плаваја




Река Отиња



Хидрографија



Крива Лаковица
и Мантово



Култура



Центар за култура
Ацо Шопов - Штип



Археолошкиот комплекс Аневи -
Гочеви каде се наоѓа Заводот и
Музеј



НУ Библиотека Гоце Делчев
Штип



Универзитет Гоце Делчев
Штип



Уметничка галерија
Безистен - Штип



Центар за култура
Ацо Караманов - Радовиш



Планинарење



Спротски риболов



Селски туризам



Велосипедизам



Штипскиот исар



Баргала



Плоче и Пилав Тепе
(Алпинизам)



Манастир Св. Ѓорги -
Ораовица



Манастир Св. Стефан - Конче

Туризам

КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ И РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ





Пожар од Радовиш се шири кон општина Василево



Објавено во: [Македонија](#)



Пожар во Карбинци

ЦРНА ХРОНИКА

24.08.2019 / 18:56





Почетна / Вести / Лошата хидролошка состојба сериозен удар за акумулациите

Вести Македонија Топ вести

Лошата хидролошка состојба сериозен удар за акумулациите

февруари 10, 2020

422

Штип остана без вода за пиење



Објавено во:

24 Јануари, 2015


Like 0

Share 0

Tweet

Share

Штипјани останаа без вода за пиење поради заматувањето на водата во бунарите по вчерашните врнежи. Општината Штип алармира жителите на Штип како и на селото Лакавица водата да ја користат само како техничка вода. Јавното претпријатие „Исар“ ќе обезбеди цистерни со вода за пиење и во Штип и во Лакавица. „Општината Штип ја следи состојбата со водостојот на реките во штипскиот и лакавичкиот регион, по излевањето на

A photograph of two hikers with large backpacks walking away on a forest path. The hiker on the left is wearing a white shirt and brown shorts, carrying a large black and purple backpack. The hiker on the right is wearing a blue shirt and dark pants, carrying a blue and red backpack. They are walking on a dirt path with fallen leaves. In the foreground, there are some yellow flowers. The background shows a dense forest of green trees under a clear blue sky.

СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ НА РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ на ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА


2021-2027



СТРАТЕГИЈА 2021-2027

ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ НА РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА

ВИЗИЈА




ЛАГ Плачковица е функционална целина во која селото е идеално место за живеење, која ги унапредува социјалните, културните, природните и економските вредности, одржливо управување со ресурсите преку заедничко делување на јавниот, граѓанскиот и бизнис секторот за економски просперитет и покралитетен живот на граѓаните во руралните средини.



СТРАТЕГИЈА 2021-2027

ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ НА РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА



МИСИЈА

Континуиран развој на руралните подрачја на територијата на ЛАГ Плачковица со одржливо користење на човечките, материјалните и природните ресурси, културните и историските особености на заедниците, овозможува услови за соработка и е катализатор меѓу граѓанските организации, институциите и бизнис секторот, проширувајќи ја соработката од локално на регионално и меѓународно ниво

СТРАТЕГИСКИ ЦЕЛИ



ЦЕЛ 1:

Зајакнување на
капацитетот на на
ЛАГот




ЦЕЛ 2:

Економски развој на руралните
подрачја преку одржливо
искористување на достапните
ресурси



ЦЕЛ 3:

Подобрување на условите за живот на
населението во руралните средини
преку подобрување на локалната
инфраструктура (патната, комуналната
и социјална) и заштита на животната
средина




ЦЕЛ 4:

Социјална инклузија во
руралните подрачја



ГЛАВНИ ПРИОРИТЕТИ:



Јакнење на капацитетот на ЛАГ-от и останатите чинители

Промовирање на работата на ЛАГ-от и стратегијата за локален развој на руралните средини;

Зајакнување на капацитетот за изготвување и спроведување на проекти од страна на членовите и корисниците од територијата на ЛАГ-от;

Споделување на искуства и вештини со други ЛАГ-ови (know-how, студиски посети итн.);

Вмрежување и создавање партнерства на локално, регионално и национално ниво и воспоставување на меѓународна соработка;



Диверзификација на економските активности во руралните подрачја

Поттикнување на микро/мали бизниси и стартапи во руралните подрачја,

Примена на иновативни технологии во производството и услужните дејности во руралните подрачја;

Промовирање, брендирање и маркетинг на локални продукти и услуги во руралните подрачја;

Поттикнување на општествена одговорност кај компаниите;

Промовирање на социјално претприемништво;



Културно-историските и природни вредности во функција за развој на рурален и алтернативен туризам

Збогатување на туристичката понуда на територијата на ЛАГ-от;

Подобрување на туристичката инфраструктура и зголемување на туристичките капацитети за сместување;

Промоција/маркетинг на туризмот на територијата на ЛАГ-от;

Поддршка за развој на човечките ресурси за потребите на туризмот;



Модернизација на земјоделството и производство на храна

Поддршка за воведување на иновативни технологии и практики во земјоделството и производството на храна;

Поддршка на органското производство и производство на храна;

Подобрување на конкурентноста, брендирање, диверзификација и промоција на земјоделски производи од регионот на ЛАГ-от.

Примена на современи мерки за заштита на земјоделското производство и адаптација кон климатските промени;



Социјална сигурност и социјални услуги според потребите на населението

Поддршка на активности за побрзување на социјалната сигурност и здравствена заштита во руралните средини

Поддршка на активности за подобрување и пристап кон социјалните услуги во руралните средини



ГЛАВНИ ПРИОРИТЕТИ:



Подобрување на локалната инфраструктура во руралните средини

Подготовка на техничка документација за локална инфраструктура;

Зајакнување на капацитетот за заштита од природни катастрофи (поплави, пожари и тн.) и адаптација кон климатските промени;

Заштита, реконструкција и ревитализација на стари објекти;

Поддршка на мали инфраструктурни проекти



Одржливо искористување и управување со природните ресурси

Правилно управување со земјоделскиот и комуналниот отпад;

Поддршка за искористување на обновливите извори на енергија и митигација на климатските промени;

Поддршка за енергетска ефикасност на објектите, намалување на потрошувачката на енергија и митигација на климатските промени;

Заштита на природните ресурси и животната средина;



Образованието во функција на подобрување на знаењата и вештините

Создавање работна сила според потребите на пазарот на труд (потребите на бизнис секторот, потенцијалите, трендовите и тенденциите);

Искористување на традиционалните вештини, традиционално производство (занаетчиство, ткаење/плетење, ракотворби итн.);

Подобрување на вештините преку обезбедување услови за квалификација, доквалификација (обуки, практична работа, волонтирање и сл.)



Диверзификација на спортските активности во руралните подрачја

Поддршка на активности за диверзификација и промовирање на спортот во руралните подрачја



Зачувување на културното наследство и традиција

Поддршка на активности за зачувување и промовирање на културното наследство и традицијата

МЕРКИ ПОВРЗАНИ СО КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ

2.2.1. Промоција на капацитетите на регионот за инвестиции во обновливи извори на енергија

2.2.2 Едукација на населението за оддржливо искористување на ОИЕ во правец на развој на стопанството

2.2.3 Развој на проекти за ОИЕ

2.2.4 Поттикнување на искористување на алтернативни извори за затоплување – греење во правец на развој на стопанството

2.2.5 Поддршка во спроведување на проекти за искористување на ОИЕ (инвестиции во соларна енергија, фотоволтаична енергија и енергија од ветер)

2.2.6 Поддршка на проекти за искористување на био-масата од земјоделскиот и шумскиот отпад како извор на енергија



МЕРКИ ПОВРЗАНИ СО КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ

Изработка и техничка документација за изведба на системи од ОИЕ

Анализа на можноста за создавање на нова економска вредност преку искористување на подземните води



Студија и презентација на можностите за употреба на сончевата енергија за земјоделските стопанства

Идентификација на потрошувачи (јавни објекти, индустрија, домаќинства) и утврдување на приоритетни линии на приклучок

Кампања за правилно користење на гасот во домаќинствата

Кампања за јакнење на свеста кај локалното население и земјоделците за правилно управување со земјоделскиот отпад и подготовка на физибилити студија за негово искористување








АКТИВНОСТИ

ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ
ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ

(2020 година)



LOCAL ACTION GROUP
PLACHKOVICA



Поставување на Фотоволтаичен систем за производство на електрична енергија
On High School “Kosta Susinov” Radovis
10 kW Instalment





Средно училиште
КОСТА СУСИНОВ
Радовиш (10 kW)
Општина Радовиш




-ГРУПА 2 - 18 МОДУЛИ X 0,28кВт = 5,04кВт
СЕ ВКУПНО - 36 МОДУЛИ X 0,28кВт = 10,08кВт

-ГРУПА 1 - 9 МОДУЛИ X 0,28кВт = 2,52 кВт
-ГРУПА 2 - 9 МОДУЛИ X 0,28кВт = 2,52 кВт
СЕ ВКУПНО 18 модули X 0,28 кВт = 5,04 кВт

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА
ОБЪЕКТА





→ NYU-0030km2



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА
ОБЪЕКТА

Административна
Зграда –
Општина Конче (5 kW)





Детска градинка
С.Таринци(5 kW)
Општина Карбинци

почетна > Вести > Македонија

> Со средства од Европската Унија заштита од поплави на населението во општина Карбинци

Македонија

Со средства од Европската Унија заштита од поплави на населението во општина Карбинци

© September 26, 2018 14:07 0 235

0



Со средства од Европската Унија заштита од поплави на населението во општина Карбинци

МАКЕДОНИЈА

Се санира коритото на Козјачка река за да не се дозволи поплава

Од страна на Вечер - 12/01/2021

17



Сподели



Со регулација на Дединска река до поголема заштита од поплави во општина Конче

2021-04-10

708



Со европски пари, општина Конче ја регулира Дединска река за да нема поплави при поројни дождови (фото)

2020-09-27

351



Search here to search



Посета на теренот каде се спроведува проектот за заштита од поплави во Општина Радовиш



Published 1 година агона ноември 1, 2019
By Media Press



Посета на теренот каде се спроведува проектот
Televizija Kobra
ТВ КОБРА





Почна уредувањето на коритото на река Сушица во Радовиш

Почна уредувањето на коритото на река Сушица во Радовиш преку проектот „Заеднички мерки за спречување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш“, финансиран од ЕУ преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.

 Ристо Тасев, Струмица · 24 април 2020 12:58



Нови тарифи
A1 Combo Business
40GB мобилен интернет
на најбрзата мрежа

Гевгелиска фирма прва во земјава вовеле покривање на лозови насади



Фирмата „Виторија фруит“ од Гевгелија, со финансиска поддршка на програмата за зголемување на пазарната вработливост, прва во земјава вовеле производство под најлонска покривка која по употребата може да се рециклира со што се штити и здравата животна средина.

-Нашата фирма прва во земјава имплементира производство на грозје под покриени насади со најлон од кое очекуваме повеќе придобивки како порано зреење на грозјето и продолжување на сезоната за берба со што пазарната присутност на нашето грозје на европските пазари ќе биде на рамниште со производителите од Италија, Шпанија и Грција. изјави Иван Шуклев, комерцијален директор кој нагласи дека поранетиот старт на бербата на грозјето ќе

Ви благодарам



Столе Георгиев 

+389 78 462 262 

stole.georgiev@gmail.com 

www.plackovica.lag.mk 